

Иницијална проценка на влијание на регулативата

Чекор 1: Опис на проблемите, целите што ќе се остварат со нивно решавање и можните опции за решавање на проблемите

Со донесувањето на измените на Царинскиот закон објавени во „Службен весник на Република Македонија“ број 48/10 и 44/11 се изврши усогласување на овој закон со Царинскиот законик на Заедницата во делот на одредбите кои што се однесуваат на влезната и излезната збирна декларација. Имплементацијата на овие одредби е директно поврзана со ставањето во функција на новиот систем за обработка на царинските декларации и акцизните документи (СОЦДАД), кој треба да овозможи прием и обработка на електронската влезна и излезна царинска декларација. Имплементацијата на овој систем е во тек и се спроведува од страна на Царинската управа, па поради тоа се наметна потребата на одложување на примената на делот на одредбите на Царинскиот закон кои што се однесуваат на влезната и излезната збирна декларација, до моментот на ставање во функција на новиот систем.

1. Опис на проблемите

(1)Опис на целите што се планираат да се постигнат со решавање на проблемите

Со донесувањето на предложените измени на овој закон ќе се обезбеди правилна примена на законските одредби за влезната и излезната збирна декларација кои се директно поврзани со ставањето во функција на новиот систем за обработка на царинските декларации и акцизни документи (СОЦДАД), чија имплементација е во тек и се спроведува од страна на Царинската управа.

1.Идентификација на можни решенија (опции)

Нема

Чекор 2: Идентификација на трошоци, придобивки и влијанија

Предложено решение (опција):

Опис:

Трошоци

(3)Дали опцијата предвидува воведување на нови формалности во смисла на обврска за правните или физичките лица да обезбедат уверенија, пријави, решенија, одобрености, овластувања, согласности, сертификати, дозволи, барања, изјави и други обрасци? Ако да, наведи ги формалностите.

НЕ

(4)Дали опцијата ќе предизвика иницијални трошоци за министерствата, другите органи на државната управа? Ако да, образложи ги трошоците.

Ова опција не предизвикува никакви иницијални трошоци за министерствата и другите органи на државната управа.

(5)Дали опцијата ќе предизвика континуирани трошоци за министерствата и другите органи на државната управа. Ако да, образложи ги трошоците.

Не предизвикува никакви трошоци за министествата или другите органи на државната управа.

(6)Дали опцијата ќе предизвика иницијални трошоци за правните или физичките лица? Ако да, образложи ги трошоците.

НЕ

(7)Дали опцијата ќе предизвика оперативни трошоци за правните или физичките лица. Ако да, образложи ги трошоците.

НЕ.

Придобивки

Со донесувањето на предложените измени на овој закон ќе се обезбеди правилна примена на законските одредби за влезната и излезната збирна декларација кои се директно поврзани со ставањето во функција на новиот систем за обработка на царинските декларации и акцизни документи (СОЦДАД), чија имплементација е во тек и се спроведува од страна на Царинската управа.

Ризици и претпоставки

нема

Останати влијанија

Тип на влијание проценето во проценка на влијание на регулативата		Анализи приложени во прилог
Влијание врз националната конкурентност	НЕ	НЕ
Влијание врз социјално исклучените и ранливи групи	НЕ	НЕ
Влијание и ефекти на регулативата врз родовите аспекти и еднаквоста	НЕ	НЕ
Влијание врз животната средина	НЕ	НЕ
Влијание/значителна политичка промена на пазарната економија вклучувајќи испитување на влијанието врз потрошувачите и конкурентноста	НЕ	НЕ
Влијание врз правата на граѓаните	НЕ	НЕ
Дали предложените решенија вклучуваат значителни тешкотии за усогласување	НЕ	НЕ

Чекор 3: Консултации

нема потреба

Резиме на иницијалната проценка на влијание на регулативата

2.Краток осврт на преферираното решение/опција:

Основна причина поради која е поведена иницијатива за изменување на Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ број 39/05, 4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11 и 11/12) е натамошно одложување на примената на дел од одредбите на Царинскиот закон кои се однесуваат на влезната и излезната збирна декларација, а чија имплементација е директно поврзана со ставањето во функција на новиот систем за обработка на царинските декларации и акцизни документи (СОЦДАД), чија имплементација е во тек и се спроведува од страна на Царинската управа.

3.Имиња и презимиња на лицата одговорни за подготовка на иницијалната проценка на влијанието на регулативата и предлог законот: Сузана Стојмирска , Зоран Глигоров , Цана Зафировска, Златко Спироски.

4. Повереници на Владата на Република Македонија кои ќе се вклучат во презентирање на предлог законот во Собранието на Република Македонија:
Сузана Стојмирска- Раководител на Сектор за даночна и царинска политика .

**Изјава од министерот
за иницијалната проценка на влијание на регулативата**

Изјавувам дека предложениот материјал за иницијална проценка на влијанието на регулативата/ предлог закон

Нема влијание	врз Буџетот на Република Македонија во висина поголема од 600.000.000 денари.
Нема влијание	врз усогласеноста со законодавството на Европска Унија.
Нема влијание	врз постапките или работењето на јавната администрација / врз судството при работа со странки (правни и физички лица) или задолжување на странките од јавната администрација со дополнителен административен товар.
Нема влијание	врз економијата и врз обемот на државна помош.
Нема влијание	врз животната средина.
Нема влијание	врз социјалната положба на граѓаните. – позитивно

Направено е претходно објавување на текстот на предлогот за донесување на закон во Единствениот електронски регистар на прописи и јавно се спроведени консултации со заинтересирани страни. Датум на објавување: Вклучени организации и претставници: Свое мислење дадоа следниве организации:	ДА
Сите забелешки и предлози од заинтересираните страни се земени во предвид.	да
Предлог законот е лекториран.	НЕ
Спроведени се меѓуресорски консултации.	ДА
Дали предлог законот предвидува управна постапка?	НЕ
Доколку предлог законот предвидува управна постапка, дали може да се вгради начелото “молчењето значи одобрување“?	НЕ

--	--	--

Изјава од министерот

Јас, м-р Зоран Ставрески , изјавувам дека ја проучив Иницијалната проценка на влијанието на регулативата и сметам дека дава реален преглед на очекуваните придобивки и потребните трошоци врзани со секоја од идентификуваните опции за решавање на проблемот.

Потпис на министерот:

.....

Датум:

.2012 год.